

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 20

Петок, 23 Октомври 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина:

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
491.		492.	
Решение за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за проект: STEMbot.....	2	Решение за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за проект: MY DIGI-EDU WORLD	2

491.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од " Законот за локална самоуправа" (" Сл.весник на РМ" бр.5/02) на член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (" Сл.гласник на Општина Струмица" бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, глава IV точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење ("Сл.весник на РМ"Бр.219/2018), Градоначалникот на општина Струмица, дава

Р е ш е н и е
за давање на согласност за
отварање на сметка

1. На буџетскиот корисник: СОУ "Јане Сандански" Струмица му се дава согласност за отварање на донаторска сметка 785 за проектот за програмата ЕРАЗМУС + програмата, име на проектот е STEMbot, регистрационен број 2021-1-FR01-KA220-SCH- DDE9663F , РКБ 06858 , раздел 76601, согласно нивното барање број 05-423/1 од 22.10.2021 година.

2. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.05-6607/2
22.10.2021 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

492.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од " Законот за локална самоуправа" (" Сл.весник на РМ" бр.5/02) на член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (" Сл.гласник на Општина Струмица" бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, глава IV точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење ("Сл.весник на РМ"Бр.219/2018), Градоначалникот на општина Струмица, дава

Р е ш е н и е
за давање на согласност за
отварање на сметка

1. На буџетскиот корисник: СОУ "Јане Сандански" Струмица му се дава согласност за отварање на донаторска сметка 785 за проектот за програмата ЕРАЗМУС + програмата, име на проектот е MY DIGI-EDU WORLD, регистрационен број 2021-1-PL01-KA210-SCH-361E5C36 , РКБ 06858 , раздел 76601, согласно нивното барање број 05-424/1 од 22.10.2021 година.

2. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.05-6608/23
22.10.2021 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....